

8 mm



**Систем за фиксирање
на тенки фронтови**

Откријте ја повторно едноставноста

Минималистичкиот дизајн создава простор за инспирација. Проширете го опсегот на вашите можности за спроведување на трендовите во производството на мебел. Ова е првиот систем за фиксирање на тенки фронтони за системи за подигнување, врати и фиоки го прави едноставен минималистичкиот дизајн на мебел.

 blum®



Производ на  blum®



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019**



**GOLD
AWARD
2018**



**reddot award 2018
winner**



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '19
WINNER**



Детални информации за
наградите:
www.blum.com/award

Лесно спроведување: Три апликации

За да ви биде што е можно полесно, развивме систем за прицврстување што може да се користи за да се имплементираат вкупно три апликации: системи за подигнување, врати и фиоки. Мебелот импресионира со тенки фронтви и докажана функционалност на Blum во сите станбени простории.






Систем кој лесно се склопува

Нашите нови производи за тенки фронтони се засноваат на EXPANDO T. Челичната типла обезбедува сигурно прицврстување за поцврстите материјали додека пластичните делови го обезбедуваат вклопувањето за помеките материјали. EXPANDO T се поставува на отвор со дијаметар од 10mm и длабочина на дупчење од само 6mm.


 blum®



6 mm

Склопувањето е лесно

Систем за подигнување, врати и фиоки – со новиот систем за прицврстување, целиот мебел со тенки фронтони ќе има една заедничка работа: склопувањето и прилагодувањето се едноставни и практични. Дупчето, вметнете, прицврстете со завртки и тоа е тоа. EXPANDO T е достапен и како индивидуална типла за други примени.




Новиот механизам за подесување CLIP top BLUMOTION за тенки врати е интегриран во шарките без потреба од користење на лонче. Овие шарки можат да се користат за мебел со внатрешни фиоки поради тоа што нема отстапување на вратите.

Производ на 



Одбрани типови на системи за подигнување - AVENTOS HS, HL и HK top – можат да се имплементираат со помош на системот за фиксирање за тенки фронтони – со непроменета положба за прицврстување.

Тенкиот дизајн на фиоките и извлекувањата на LEGRABOX е нагласен со целосен ефект. Поради идентичните положби за фиксирање, потребно е многу малку време за да се состави предниот дел.



Лесно комбинирани материјали

Нашиот систем за прицврстување EXPANDO T за тенки фронтони од 8mm е погоден за многу материјали, па дури и овозможува исклучителни дизајнерски идеи. Изненадете ги вашите клиенти со прилагоден мебел.



MDF



MDF



MDF



Фурнирана иверка



Фурнирана иверка



HDF



HPL



HPL



Производ на 

Минерален КОМПОЗИТ

Минерален КОМПОЗИТ

Бетон

Кварцен КОМПОЗИТ

Природен камен

Плоча од влакна од цемент

Керамика

Керамика





Производ на **blum**





 **blum**

Производ на  **blum**

HDF







Фурнирана иверка

MDF




Производ на **blum**









Производ на **blum**

HPL





Производ на **blum**



Керамика



Производ на **blum**



blum



Производ на **blum**





Производ на **blum**

Керамика



MDF

Производ на **blum**



Поддршката е едноставна со нашите услуги

Можете да имплементирате индивидуални дизајнерски идеи, а најдобриот начин да го направите тоа е со вистинската поддршка директно од производителот на оков. Ке ви покажеме како ефикасно да планирате, дизајнирате, произведувате, инсталирате и продавате мебел со тенки фронтони. Достапно онлајн 24/7 и, се разбира, лично.

 **blum**



Производ на  **blum**

Дали имате прашања за нашиот нов систем за фиксирање на тенки фронтони за мебел?

Тогаш ве молиме да не се двоумите за да контактирате со нас. Вашиот личен контакт на Blum ќе го најдете на www.blum.com/contact.

E-SERVICES ви нуди сеопфатни информации за повеќе од само новиот систем за поправање – со други зборови, тој обезбедува сеопфатна поддршка за да ви го олесни животот.

Потребни се детали за најавување за целосно да ги искористите сите наши услуги. Регистрирајте се на www.blum.com/e-services.

Компанија Blum

Основана е пред повеќе од 60 години од Јулиус Блум. Blum е семејна компанија која работи на меѓународно ниво. Нејзините стратешки деловни сегменти вклучуваат системи за подигање, за шарки и за фиоки. Сите наши развојни производи се фокусираат на усовршување на движењето.



Производ на 




Blum во Австрија и ширум светот

Компанијата има осум погони во Форарлберг во Австрија, како и други локации во САД и Бразил и 32 претставништва. Blum со своите производи повеќе од 120 пазари низ светот. Во Blum се вработени вкупно 8.300 луѓе од кои 6.200 работат во Форарлберг.



Глобални бенефити за клиентите

„Без разлика дали станува збор за производител, дистрибутер, монтер или корисник на кујната, секој треба лично да ужива во придобивките од производите на Blum“. Тоа е филозофијата на Blum за придобивки на клиентите.



Иновации

За да ги поддржиме клиентите со иновациски решенија за окопи и да обезбедиме долгорочен успех за компанијата, треба постојано да инвестираме во истражување и развој, во погони и капацитети и во обука на вработените. Со повеќе од 2.100 доделени патенти ширум светот, Blum е една од најиновативните компании во Австрија.




Квалитет

Сеопфатниот концепт на Blum за квалитет не се однесува само на производите. И со услугите и соработката со клиентите и партнерите, компанијата исто така сака да ги исполнува истите барања за квалитет.



Животна средина

Во Blum веруваме дека одговорното еколошко однесување има долгорочни економски придобивки. Долготрајноста на производите е само еден од многуте важни аспекти. Други важни мерки вклучуваат употреба на еколошките процеси, интелегентна употреба на материјали и внимателно управување со енергијата.



Динамичен простор

Добрите работни процеси (workflow), оптималното користење на просторот за складирање (space) и движењето со врвен квалитет (motion) се важни карактеристики на практичната кујна. Идеите на Blum за практични кујни се дизајнирани да донесат функција, практичност и ергономија во ентериерот на мебелот.

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089